



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 март 2020 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: февруари 2020 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во февруари 2020 година, изнесува 4,91% и забележа пад на месечно и годишно ниво за 0,02 п.п. и 0,37 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити бележи минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 1,19%, додека на годишна основа оваа каматна стапка е намалена за 0,23 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити, овој месец, изнесува 4,33%, што претставува месечно и годишно намалување од 0,13 п.п. и 0,43 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен раст од 0,03 п.п. и изнесува 0,98%. Во споредба со февруари минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,58 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3</sup>

	2.2019	3.2019	6.2019	9.2019	12.2019	1.2020	2.2020
во % на годишно ниво							
<b>Вкупни кредити</b>	<b>5.28</b>	<b>5.26</b>	<b>5.19</b>	<b>5.09</b>	<b>4.94</b>	<b>4.93</b>	<b>4.91</b>
Корпоративен сектор	4.57	4.54	4.45	4.32	4.17	4.13	4.11
Домаќинства	6.02	6.01	5.92	5.81	5.70	5.69	5.67
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>4.76</b>	<b>4.84</b>	<b>4.70</b>	<b>4.46</b>	<b>4.15</b>	<b>4.46</b>	<b>4.33</b>
Корпоративен сектор	4.33	4.53	4.29	4.11	3.80	4.19	3.82
Домаќинства	5.54	5.49	5.22	5.10	4.71	4.91	4.95
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.41</b>	<b>1.36</b>	<b>1.26</b>	<b>1.20</b>	<b>1.19</b>
Корпоративен сектор	1.74	1.74	1.61	1.67	1.53	1.48	1.49
Домаќинства	1.38	1.38	1.38	1.32	1.23	1.17	1.15
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.56</b>	<b>1.42</b>	<b>1.15</b>	<b>1.27</b>	<b>1.14</b>	<b>0.95</b>	<b>0.98</b>
Корпоративен сектор	1.26	1.15	0.96	1.32	1.11	0.71	0.56
Домаќинства	1.69	1.63	1.25	1.24	1.17	1.07	1.19

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.


<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>4</sup>


- Во февруари, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор забележа месечен пад од 0,02 п.п. и изнесува 4,11%. Притоа, падот произлегува од намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Анализирани на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор е намалена за 0,46 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во февруари, бележи месечен пад од 0,37 п.п. и изнесува 3,82%. Надолната промена се должи на намалувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,80 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,51 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). Во споредба со февруари претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,51 п.п.



Извор: НБРСМ.




<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во однос на претходниот месец, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи минимален месечен раст од 0,01 п.п. и изнесува 1,49%. Растот е резултат на сите компоненти: каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,02 п.п., соодветно) и денарските депозити во странска валута (за 0,01 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,25 п.п.
- Во овој месец, просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> на корпоративниот сектор оствари месечно намалување од 0,15 п.п. и се сведе на 0,56%. Гледано според валутната структура, надолната промена целосно се објаснува со намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,20 п.п., соодветно), а каматните стапки на депозитите во странска валута бележат раст (за 0,48 п.п.). Во овој месец, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. Во однос на февруари претходната година, кај оваа стапка е забележан пад од 0,70 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,67% во февруари, што претставува пад од 0,02 п.п. на месечно ниво. Месечниот пад е резултат на надолната промена кај сите нејзини компоненти, и тоа: намалувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (по 0,03 п.п., соодветно). На годишно ниво, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е пониска за 0,35 п.п.


<sup>5</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во февруари, забележа раст од 0,04 п.п. на месечна основа и изнесува 4,95%. Анализирани по валута, растот во целост произлегува од зголемувањето на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,21 п.п.), во услови на намалување на каматните стапки на кредитите во странска валута и на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (0,36 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во споредба со февруари минатата година, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е намалена за 0,59 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Во февруари годинава, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 1,15%, што претставува месечен пад од 0,02 п.п. Притоа, падот се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата бележи пад за 0,23 п.п.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>7</sup> во февруари е зголемена за 0,12 п.п. на месечна основа и изнесува 1,19%. Нагорната промена се објаснува со зголемувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,16 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). Во овој месец, не се евидентирани новопримени износи на денарски депозити со валутна клаузула. Во споредба со февруари минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,50 п.п.

<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 30 април 2020 година (референтен пресек заклучно со март 2020 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).